

Соопштение за медиуми
Датум: 26.03.2014

„Големата убавина“ и „Мапетите во бегство“ од четврток во Cineplexx

Добитникот на Оскар за странски филм „[Големата убавина](#)“ (La grande bellezza) на италијанскиот режисер Паоло Сорентино го отсликува декадентниот и извештачен свет на високата буржоазија во Рим, во чиј вртлог се наоѓа Џеп Гамбардела, тажен 65-годишен писател и новинар. Домашната публика ќе има можност од 27 март да ужива во преубавите кадри од Рим и во хедонистичката прошетка на главниот јунак низ општествениот живот на римската културна елита.

65-годишниот плејбој, крал на високото друштво, Џеп Гамбардела, шарматен хроничар на Рим и културниот живот на вечниот град, е постојан гостин на забавите кои имплицитно укажуваат на декаденцијата на културните кругови на римската претстолнина. Џеп е ноќна птица која за живот заработува како новинар. Тој е принуден постојано да им објаснува на неостварените или остварените уметници зошто престанал да пишува по едниот и единствен објавен роман. По смртта на жената која ја сакал во младоста, Џеп почнува да се преиспитува.

„Големата убавина“ на Сорентино е стилизиран филмски есеј за животот на богатиот сноб, кој со презир гледа на своето опкружување и е во потрага по чиста и вистинска емоција, а најмногу од сè - по убавина.

На големото платно ни пристигнува и филмот кој ќе не врати во детството и ќе ни ги освежи сеќавањата за палавите Мапети. „[Мапетите во бегство](#)“ е новата екранизирана мисија на овие култни кукли.

За време на светска турнеја, Мапетите се вклучени во центарот на голема европска кражба на драгоцените камења, предводена од лукавиот криминалец и неговиот помошник. Приказната се заплетува кога Мапетите сфаќаат дека криминалецот е многу сличен на Кермит.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Големата убавина (La Grande bellezza)

секој ден: 18:00, 20:45, 22:10

Мапетите во бегство (Muppets most wanted)

работни денови: 15:00, 15:45, 17:15, 19:30
викенд: 11:15, 13:30, 15:00, 15:45, 17:15, 19:30

Убавицата и Сверот (la belle et la bête)

работни денови: 17:00, 19:10, 21:45
викенд: 14:45, 17:00, 19:10, 21:45

Курир (The bag Man)

секој ден (освен недела): 18:20, 20:30, 22:00
недела: 20:30, 22:00

Крадачка на книги (The book thief)

Секој ден: 19:45

Гранд хотел Будимпешта (Grand Budapest Hotel)

Секој ден: 18:10, 20:15, 22:40

Единствен преживеан (Lone Survivor)

Секој ден: 20:00

Џек Рајан: Повик од сенка (Jack Ryan: Shadow recruit)

секој ден: 22:20

Монтевидео, се гледаме (Montevideo, vidimo se)

секој ден: 18:40, 21:30

Чувари на наследството (The Monuments Men)

секој ден: 22:30

Зимска приказна (Winter's Tale)

секој ден: 16:30

Робокап (RoboCop)

секој ден: 18:55

Волкот Од Волстрит (The Wolf Of Wall Street)

секој ден: 21:10

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Г-дин Пибоди и Шерман 3Д (Mr. Peabody and Sherman 3D)

работни денови: 16:00, 16:45, 17:50
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 16:45, 17:50

Слободни птици 3Д (Free birds 3D)

викенд: 12:30, 14:30

Лего Филм 3Д (The Lego Movie 3D)

работни денови: 16:15
викенд: 12:15, 14:15, 16:15

Куќа на големиот магионичар 3Д (The house of magic)

работни денови: 15:30, 17:30
викенд: 11:30, 13:15, 15:30, 17:30

*Киното го задржува правото за промена на програмата.